

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи
за годината завршена на 31 декември 2020
со Извештај на независните ревизори

Содржина

Извештај на независните ревизори	1 - 2
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	1
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 – Годишен извештај за работењето	
Прилог 2 – Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување Живот АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3 - 67) на Триглав Осигурување Живот АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување Живот АД Скопје (продолжение)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Триглав Осигурување Живот АД Скопје на ден 31 декември 2020 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај и годишна сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

Дилоит ДОО Скопје

Александар Аризанов
Овластен ревизор
Директор



Александар Аризанов
Овластен ревизор

Скопје, 18 април 2021 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
АКТИВА				
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	21	791	1.202
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		791	1.202
B. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		328.003	314.386
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придржени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придржени друштва и заеми на придржени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придржени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		328.003	314.386

		Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	22A	238.884	233.386
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		237.564	233.386
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		1.320	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	22B	89.119	81.000
4.1 Дадени депозити	036		89.100	81.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		19	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		-	-
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еклипсационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		16	-

		Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)				
1. Одложени даночни средства	051		1	-
2. Тековни даночни средства	052		-	-
Г. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)				
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)				
1. Побарувања од осигуреници	054		13.717	10.913
2. Побарувања од посредници	055	23	13.179	10.856
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	056		13.179	10.856
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)				
1. Побарувања по основ на премија за сооосигурување и реосигурување	057		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од сооосигурување и реосигурување	058		-	-
3. Останати побарувања од работи на сооосигурување и реосигурување	059		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)				
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	061		-	-
3. Останати побарувања	062		-	-
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ				
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)				
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)				
1. Опрема	063		538	57
2. Останати материјални средства	064	24	140	46
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)				
1. Парични средства во банка	065		-	-
2. Парични средства во благајна	066	25	398	11
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	067		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	068	27	13.501	8.937
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР				
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)				
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	069	28А	8.298	4.587
2. Одложени трошоци на стекнување	070		6.529	4.587
	071		1.769	-
	072	28Б	5.203	4.351
	073		5.065	4.271
	074		-	-
	075		138	80
	076		-	-
	077		-	-
	078	29	3.731	2.078
	079		3.500	1.962
	080		-	-

		Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		231	116
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (A+B+C+D+E+Ж+3)	083		359.760	337.517
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		4.388	3.825
ПАСИВА			-	-
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	30	261.809	283.422
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		307.591	307.591
1. Запишан капитал од обични акции	087		307.591	307.591
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		14.816	15.641
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		14.816	15.641
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		-	-
1. Законски резерви	096		-	-
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		39.810	19.504
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		-	-
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104	31	20.788	20.306
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	32	81.118	44.210
I. Бруто резерви за преносни премии	107		439	311
II. Бруто математичка резерва	108		80.323	43.820
III. Бруто резерви за штети	109		356	79
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-

		Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		16	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		3.388	637
1. Резерви за вработени	115	33	3.388	637
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	37	1.752	1.876
1. Одложени даночни обврски	118		1.646	1.738
2. Тековни даночни обврски	119		106	138
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		10.249	6.725
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		168	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		168	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		43	43
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		43	43
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		10.038	6.682
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	38А	8.005	3.575
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133	38Б	2.033	3.107
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	39	1.428	647
5. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		359.760	337.517
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	137		4.388	3.825

Белешките на страните 17 – 67 се составен дел на овие финансиски извештаи

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	200		73.619	46.916
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209)	201	09	62.856	36.764
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		63.137	37.127
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		153	131
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		128	232
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	10	10.736	10.130
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		10.016	9.928
4. Позитивни курсни разлики	217		684	200
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		1	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	2
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	2
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		35	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223а	11	18	17

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		-	-
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	12	9	5
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		94.407	67.222
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	13	14.038	1.433
1. Бруто исплатени штети	228		13.762	1.354
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232		276	79
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	14	36.503	36.573
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		36.503	36.573
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		36.503	36.573
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквилизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквилизационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквилизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		16	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		16	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		-	-
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		43.529	28.918
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	15	15.364	9.306
1.1 Провизија	253		6.834	4.387
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		7.449	4.235
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		1.081	684
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		-	-
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	16	28.165	19.612
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		1.511	951
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		11.909	5.214
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		5.146	3.217
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		502	327
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		2.196	1.344
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		4.065	326
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		128	259
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		14.617	13.188
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		10.014	8.340
2.4.2 Материјални трошоци	260б		1.290	1.136
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		3.313	3.712
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	17	53	243
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		53	243

4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)
- 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба
 - 5.2 Финансиски вложувања за тргувanje (по објективна вредност)
 - 5.3 Останати финансиски вложувања
6. Останати трошоци од вложувања
- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)
- 1. Трошоци за превентива
 - 2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување
- VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА
- IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА
- X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)
- XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)
- XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА
- XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК
- XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)
- XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
265		-	-
266		-	-
267		-	-
268		-	-
269		-	-
270		-	-
271	18	223	31
272		-	-
273		223	31
274	19	44	20
275	20	1	4
276		-	-
277		20.788	20.306
278	21	-	-
279		-	-
280		-	-
281		20.788	20.306

Белешките на страните 17 – 67 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 67 се одобрени од извршиот член на Одборот на директори на 26.02.2021 година и потпишани од:

Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска

Извршен директор



Миланчук

ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	60.873	26.533
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	60.769	26.516
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	104	17
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	51.434	25.576
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	13.594	1.690
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	152	96
4. Надоместоци и други лични расходи	310	9.285	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	-	-
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	124	-
8. Останати одливи од редовни активности	314	28.279	23.790
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	9.439	957
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	317	10.051	59.135
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	318	-	-
1. Приливи по основ на нематеријални средства	319	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	320	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	7

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	-	50.980
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	36	-
8. Приливи од камати	325	10.015	8.148
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	18.638	62.579
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	-	-
2. Одливи по основ на материјални средства	328	4.811	3.200
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	13.827	59.379
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	8.587	3.444
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
**С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД
(349-350+351+352))**

	Тековна деловна година	Претходна деловна година
345	-	-
346	-	-
347	70.924	85.668
348	70.073	88.155
349	852	-
350	-	2.487
351	4.351	6.838
352	-	-
353	5.203	4.351

Белешките на страните 17 – 67 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПК: Извештај за промени во капиталот

	Акционер ски капитал	Премии на емитиран и акции	Резерви					Откупени сопствен и акции	Ревалор изациона резерва	Нераспреде лена добривка или пренесена загуба	Добривка/ загуба за тековнат а година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции	Ост. резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	307.591	-	-	-	-	-	-	16.343	(10.282)	(9.222)	304.430
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	307.591	-	-	-	-	-	-	16.343	(10.282)	(9.222)	304.430
Добривка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.306)	(20.306)
Добривка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.306)	(20.306)
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	(702)	-	-	(702)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	(702)	-	-	(702)
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.222)	9.222	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.222)	9.222	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)	V	307.591	-	-	-	-	-	-	15.641	(19.504)	(20.306)	283.422

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Ост. резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	307.591	-	-	-	-	-	-	15.641	(19.504)	(20.306)	283.422
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	307.591	-	-	-	-	-	-	15.641	(19.504)	(20.306)	283.422
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.788)	(20.788)
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.788)	(20.788)
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	(825)	-	-	(825)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	(825)	-	(825)
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.306)	20.306	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.306)	20.306	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	307.591	-	-	-	-	-	-	14.816	(39.810)	(20.788)	261.809

Белешките на страните 17 – 67 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

1. Општи информации

Триглав осигурување Живот АД, Скопје ("Друштвото") е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија, основано на 4 октомври 2017 година, со што официјално започна со вршење на работи од областа на животното осигурување.

Како основач на Друштвото се јавува Триглав ИНТ, холдиншка дружба, д.д. Словенија со сопственост од 80% од акционерскиот капитал, односно 80.000 акции. Останатите 20%, односно 20.000 акции, се сопственост на Триглав Осигурување АД, Скопје. Крајна матична компанија е Заварovalница Триглав д.д. Словенија

Вкупниот број на издадени акции на Друштвото изнесува 100.000, со номинална вредност од 50 евра по акција.

Седиштето на Друштвото е регистрирано на булевар „8-ми Септември“ бр.18, кат 2 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животно осигурување, односно е регистрирано во рамки на следниве класи на осигурување:

- Осигурување на живот (класа 19)
- Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик (класа 21)
- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)

На 31 декември 2020 година Друштвото има 30 вработени (2019: 24).

2. Управувачки тела

Начинот на управување на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори.

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Тедо Ѓекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори;
- Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска – Извршен член на Одборот на директори од 08.10.2020 година;
- Г-дин Александар Андоновски – Извршен член на Одборот на директори до 08.10.2020 година;
- Г-дин Игор Доневски, Независен неизвршен член на Одборот на директори до 31.03.2020 година;
- Г-ѓа Ѓорѓи Јанчевски, Независен неизвршен член на Одборот на директори.

Во текот на 2020 година, Одборот на директори одржа десет (10) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Акционерите ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Во текот на 2020 година беа одржани 4 (четири) седници на Собранието на акционери и тоа:

- Осма седница на Собранието на акционери – одржана на 31.03.2020 година;
- Девета седница на Собранието на акционери – одржана на 29.05.2020 година;
- Десета седница на Собранието на акционери – одржана на 31.08.2020 година и
- Единаесета седница на Собранието на акционери – одржана на 25.12.2020 година.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Вработени

На 31 декември 2020 година, Друштвото имаше 30 вработени. Гледано од аспект на временскиот период на вработување, 12 лица (2019: 5) се вработени на неопределено време, додека 18 лица се вработени на определено време (2019: 19).

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 239/2018 и 290/2020), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во „Правилникот за водење сметководство“ во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013 и 61/2016, и се презентирани во согласност со „Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување“ објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011 64/2011, 187/2013, 61/2016 и 170/2019).

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

(в) Функционална и презентативска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари („МКД“ или „денари“), кои се функционална и презентативска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Основа за изготвување (продолжение)

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, корегирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2020 и 2019 година беа како што следи:

	2020	2019
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,6940	61,4856

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијаје на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегиран за да ја одрази промената во настапувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветна маржа на внимателност.

Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови..

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

(iii) Трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси, како и маркетинг трошоците. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(iv) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

(в) Приходи

(i) Заработка премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се обелоденети во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства и истите се исказуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, курсни разлики. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

(г) Расходи од закупници направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долготочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(ѓ) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година), Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

(е) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се исказани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

	%
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

	%
Софтвер	20

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштететени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираниот износ на средствот е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(3) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргива.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувања одобрени од Друштвото се недеривативни финансиски средства со фиксни или определени плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недеривативни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

(s) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Обезвреднување на средствата

(ii) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случаено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктуирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средото е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на стапките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(ii) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектираат во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

(ii) Нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(ii) Нефинансиски средства (продолжение)

стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(j) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

(k) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(л) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработка приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(м) КОВИД 19 ефекти врз деловното работење на Триглав Осигурување Живот АД Скопје – Принцип на континуитет

Последиците од преземените мерки за ширење на вирусот COVID19 врз економската активност во Република Северна Македонија генерално, а со тоа и врз работењето и реализацијата на плановите на Триглав осигурување Живот АД, Скопје ќе зависи пред се глобалното справување со овој хуманитарниот проблем.

Во основа постојат две можни сценарија за динамиката со која ќе се разрешува хуманитарната криза, а со тоа и нејзиното негативно влијание на економските текови:

1. Започнување на широка вакцинација, при што вирусот и заболувањето би се ставиле под контрола во втората половина на 2021 година и следствено нормализирање на состојбите; и
2. Продолжени контракции и понатамошно ширење на заразата зарадни бавното темпо на вакцинација и забрзаното мутирање на вирусот по што повторно ќе дојде до ситуација здравствените системи да се преоптоварени во многу земји, особено најсиромашните, со големо негативно влијание врз населението и економијата.

Во овој момент не можеме со сигурност да тврдиме кое сценарио ќе се реализира и какви ефекти точно ќе има. Она што е сигурно е дека развојот на ситуација ќе има ефекти кои ќе резултираат со понатамошно забавување на економијата, намалување на бруто домашен производ, намалена ликвидност и солвентност на стопанството и населението, зголемена невработеност итн.

Друштвото ги подготви плановите за работење во 2021 година во согласност со постоечката ситуација поврзана со пандемијата предизвикана од КОВИД 19. Со оглед на тоа растот на премијата е димензиониран на тој начин што се вградени очекуваните ефекти од корона кризата, имајќи во предвид дека староста на Друштвото и потенцијалот на македонскиот осигурителен пазар, кога работењето би се одвивало во редовни услови би овозможиле и повисок раст на полисираната премија. Следењето на плановите за реализација укажува дека истите се соодветно подгответи и остварливи, со што влијанието на КОВИД 19 е веќе вградено во планираните показатели за работењето и проекциите за доделдна иднина.

Како резултат на тоа, приложените финансиски извештаи се подгответи во согласност со принципот на континуитет кое подразбира дека Друштвото ќе продолжи да работи во предвидлива иднина.

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случајувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотии при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во проценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Значајни одолговлекувања може да постојат од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој ќе се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиот на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но се уште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при проценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз проценките се користи расудување.

Математичка резерва

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори. Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право;

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во проценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници, без оглед на видот на бонусот;
- Сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување;
- Трошоци, вклучувајќи и провизии.

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединчната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирано во сметководствените политики во белешка 5.

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, загубата за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и соловентност со сопствениот капитал на 31 декември 2020 година и 31 декември 2019 година се презентирани во табелата подолу.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност

За годината завршена на 31 декември 2020 година:

Во илјади денари	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	(20.788)	261.809	185.082	141%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	(20.573)	262.023	185.082	142%	0,12%
2% намалување на приносот од вложувања	(21.003)	261.594	185.082	141%	-0,12%
5% зголемување на настанати штети	(21.490)	261.107	185.082	141%	-0,38%
5% намалување на настанати штети	(20.086)	262.511	185.082	142%	0,38%
2% зголемување на вкупните трошоци	(21.665)	260.932	185.082	141%	-0,47%
2% намалување на вкупните трошоци	(19.911)	262.686	185.082	142%	0,47%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(17.844)	264.753	185.082	143%	1,59%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(23.732)	258.865	185.082	140%	-1,59%

За годината завршена на 31 декември 2019 година:

Во илјади денари	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	(20.306)	283.422	184.457	154%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	(20.103)	283.625	184.457	154%	0,11%
2% намалување на приносот од вложувања	(20.508)	283.219	184.457	154%	-0,11%
5% зголемување на настанати штети	(20.377)	283.350	184.457	154%	-0,04%
5% намалување на настанати штети	(20.234)	283.494	184.457	154%	0,04%
2% зголемување на вкупните трошоци	(20.890)	282.838	184.457	153%	-0,32%
2% намалување на вкупните трошоци	(19.721)	284.006	184.457	154%	0,32%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(17.730)	285.998	184.457	155%	1,40%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(22.882)	280.846	184.457	152%	-1,40%

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз загубата за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има промената на девизниот курс.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подгответи со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото планира да склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото планира да купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Стратегија за реосигурување (продолжение)

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на математичката резерва. На 31 декември 2020 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 109.398 илјади МКД (2019: 70.186 илјади МКД). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, како и државни обврзници.

<i>Во илјади денари</i>	2020	2019
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	138	80
Депозити во банки	22.000	23.000
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	87.241	47.106
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	-	-
Вложувања во инвестициони фондови	-	-
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од Вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	19	-
Вкупно вложени средства од техничките резеви	109.398	70.186
Обврски (математички и технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	81.118	44.210
Дел за реосигурителот	-	-
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	81.118	44.210
Усогласеност на средствата и обврските	28.280	25.976

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик кој може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случајето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Финансиски ризик

Друштвото со 31 декември 2020 година е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства не се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматоносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(I) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2020 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматносни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	23A	238.884	-	-	-	-	-	-	238.884
Депозити, заеми и останати пласмани	23B	89.119	-	5.000	-	40.100	44.019	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		1	-	-	-	-	-	-	1
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	13.179	-	-	-	-	-	-	13.179
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	538	-	-	-	-	-	-	538
Парични средства и останати парични еквиваленти	285	5.203	-	-	-	-	-	-	5.203
Активни временски разграничувања	29	3.731	-	-	-	-	-	-	3.731
Вкупно средства		350.655	-	5.000	-	40.100	44.019	238.884	22.652
Обврски									
Бруто технички резерви	32	(81.118)	-	-	-	-	-	-	(81.118)
Останати резерви	33	(3.388)	-	-	-	-	-	-	(3.388)
Одложени и тековни даночни обврски	37	(1.752)	-	-	-	-	-	-	(1.752)
Обврски од непосредни работи на осигурување		(168)	-	-	-	-	-	-	(168)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(43)	-	-	-	-	-	-	(43)
Останати обврски	38	(10.038)	-	-	-	-	-	-	(10.038)
Пасивни временски разграничувања	39	(1.428)	-	-	-	-	-	-	(1.428)
Вкупно обврски		(97.935)	-	5.000	-	40.100	44.019	238.884	(75.283)
Неусогласеност на средствата и обврските		252.720	-	5.000	-	40.100	44.019	238.884	(75.283)

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2019 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некаматносни
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети			-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	23A	233.386	-	-	-	-	-	-	233.386
Депозити, заеми и останати пласмани	23B	81.000	-	5.000	-	11.250	64.750	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви			-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства			-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	10.856	-	-	-	-	-	-	10.856
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување			-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	57	-	-	-	-	-	-	57
Парични средства и останати парични еквиваленти	28B	4.351	-	-	-	-	-	-	4.351
Активни временски разграничувања	29	2.078	-	-	-	-	-	-	2.078
Вкупно средства		331.728	-	5.000	-	11.250	64.750	233.386	17.342
Обврски									
Бруто технички резерви	32	(44.210)	-	-	-	-	-	-	(44.210)
Останати резерви	33	(637)	-	-	-	-	-	-	(637)
Одложени и тековни даночни обврски	37	(1.876)	-	-	-	-	-	-	(1.876)
Обврски од непосредни работи на осигурување			-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување			(43)	-	-	-	-	-	(43)
Останати обврски	38	(6.682)	-	-	-	-	-	-	(6.682)
Пасивни временски разграничувања	39	(647)	-	-	-	-	-	-	(647)
Вкупно обврски		(54.095)	-	5.000	-	11.250	64.750	233.386	(36.753)
Неусогласеност на средствата и обврските		277.633	-	5.000	-	11.250	64.750	233.386	(36.753)

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполнi договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Финансиски средства

Во илјади денари	2020	2019
Орочени депозити		
- во денари	89.100	81.000
- во девизи	-	-
Државни обврзници издадени од Р.М		
- во денари	38.833	31.362
- во девизи	200.051	202.024
Парични средства во банки		
- во денари	5.193	4.351
- во девизи	10	-
	333.187	318.737
Исправка на вредноста		
	333.187	318.737

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и парични еквиваленти	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Во илјади денари								
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	410	254	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата	(78)	(34)	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	332	220	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста								
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста								
до 3 месеци	12.847	10.636	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.847	10.636	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	238.884	233.386	89.119	81.000	5.203	4.351
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	13.257	10.890	238.884	233.386	89.119	81.000	5.203	4.351
Вкупна исправка на вредноста	(78)	(34)	-	-	-	-	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	13.179	10.856	238.884	233.386	89.119	81.000	5.203	4.351

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2020 година:

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Останати страниц валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група					
- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	38.833	200.051	-	-	238.884
Депозити, заеми и останати пласмани	89.100	19	-	-	89.119
Дел за соосигурување и реосигурување во брuto техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	1	-	-	-	1
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	13.179	-	-	13.179
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	539	-	-	-	539
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	5.193	10	-	-	5.203
Активни времененски разграничувања	3.731	-	-	-	3.731
Вкупно средства	137.397	213.259	-	-	350.656
Обврски					
Бруто технички резерви	-	(81.118)	-	-	(81.118)
Останати резерви	(3.388)	-	-	-	(3.388)
Одложени и тековни даночни обврски	(1.752)	-	-	-	(1.752)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(168)	-	-	-	(168)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(43)	-	-	(43)
Останати обврски	(10.038)	-	-	-	(10.038)
Пасивни времененски разграничувања	(1.428)	-	-	-	(1.428)
Вкупно обврски	(16.774)	(81.161)	-	-	(97.935)
Нето вредност	120.623	132.098	-	-	252.721

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2019 година:

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група					
- подружници, придржани друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	31.362	202.024	-	-	233.386
Депозити, заеми и останати пласмани	81.000	-	-	-	81.000
Дел за соосигурување и реосигурување во брuto техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	10.856	-	-	10.856
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	57	-	-	-	57
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	4.351	-	-	-	4.351
Активни временски разграничувања	2.078	-	-	-	2.078
Вкупно средства	118.848	212.880	-	-	331.728
Обврски					
Бруто технички резерви	-	(44.210)	-	-	(44.210)
Останати резерви	(637)	-	-	-	(637)
Одложени и тековни даночни обврски	(1.876)	-	-	-	(1.876)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(43)	-	-	(43)
Останати обврски	(6.257)	(425)	-	-	(6.682)
Пасивни временски разграничувања	(647)	-	-	-	(647)
Вкупно обврски	(9.417)	(44.678)	-	-	(54.095)
Нето вредност	109.431	168.202	-	-	277.633

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2020 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани јединити	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	238.884	238.884
Депозити, заеми и останати пласмани	45.100	44.019	-	89.119
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	1	-	-	1
Побарувања од непосредни работи на осигурување	13.179	-	-	13.179
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	539	-	-	539
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	5.203	-	-	5.203
Активни временски разграничувања	3.731	-	-	3.731
Вкупно средства	67.753	44.019	238.884	350.656
Обврски				
Бруто технички резерви	(7.714)	(34.281)	(39.123)	(81.118)
Останати резерви	(3.074)	-	(314)	(3.388)
Одложени и тековни даночни обврски	(106)	-	(1.646)	(1.752)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(168)	-	-	(168)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(43)	-	-	(43)
Останати обврски	(10.038)	-	-	(10.038)
Пасивни временски разграничувања	(1.428)	-	-	(1.428)
Вкупно обврски	(22.571)	(34.281)	(41.083)	(97.935)
Неусогласеност на средствата и обврските	45.182	9.738	197.801	252.721

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2019 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	233.386	233.386
Депозити, заеми и останати пласмани	16.250	64.750	-	81.000
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	10.856	-	-	10.856
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	57	-	-	57
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	4.351	-	-	4.351
Активни временски разграничувања	2.078	-	-	2.078
Вкупно средства	33.592	64.750	233.386	331.728
Обврски				
Бруто технички резерви	(44.210)	-	-	(44.210)
Останати резерви	(488)	-	(149)	(637)
Одложени и тековни даночни обврски	(138)	-	(1.738)	(1.876)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(43)	-	-	(43)
Останати обврски	(6.682)	-	-	(6.682)
Пасивни временски разграничувања	(647)	-	-	(647)
Вкупно обврски	(52.208)	-	(1.887)	(54.095)
Неусогласеност на средствата и обврските	(18.616)	64.750	231.499	277.633

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со ризикот од капитал

Висината на **потребниот регулаторен капитал** е дефиниран во Законот за супервизија на осигурувањето, и истиот зависи од:

- Маргината на соловентност,
- Гарантниот фонд,
- Законските резерви.

Маргината на соловентност и гарантниот фонд претставуваат клучни „бенчмаркови“ кои, согласно законот, обезбедуваат друштвото за осигурување во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршењето на тие работи.

Регулаторниот капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на животно осигурување, во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на **маргината на соловентност** на друштвото за осигурување.

Покрај со маргината на соловентност, регулаторниот капитал на друштвото за осигурување е лимитиран и преку **гарантниот фонд**. Имено, согласно член 15 од ЗСО, друштвото за осигурување мора да го одржува својот акционерски капитал најмалку во висина на гарантниот фонд. За друштво кое врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување, гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3 милиони евра или од една третина од потребната маргина на соловентност, во зависност од тоа кој износ е повисок.

Законот за супервизија на осигурувањето (ЗСО), на основа на одредбите на Соловентност I директивата, капиталот наменет за исполнување на обврските и совладување на ризиците на кои Друштвото е изложено во текот на своето работење го дели на основен и дополнителен капитал.

Основниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал (со исклучок на кумулативните приоритетни акции);
- резерви на друштвото (законски и статутарни), кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даночите и другите придонеси, како и дивидендата предвидена за исплатата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капиталот на друштвото за осигурување следниве ставки се сметаат за одбивни:

- сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година и
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбалансна евиденција.

Дополнителниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, дополнителниот капитал се зема предвид само во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

Триглав Осигурување АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со ризикот од капитал (продолжение)

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за следниве ставки:

- вложувања на друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кој друштвото за осигурување има удел од повеќе од 10%;
- вложувања на друштво за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени во точка 1, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени во точка 1.

Подолу е презентирана пресметката на вкупниот регулаторен капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на 31 декември 2020 година и 31 декември 2019 година. Друштвото е во согласност со пропишаните барања на 31 декември 2020 година.

Во илјади денари	2020	2019
Основен капитал		
Уплатен акционерски капитал	307.591	307.591
Законски и статутарни резерви	-	-
Нераспоредена добивка	-	-
Откупени сопствени акции (-)	-	-
Нематеријални средства (-)	(791)	(1.202)
Акумулирана и тековна загуба (-) Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба мерени по објективна вредност (-)	(60.598)	(39.811)
	(881)	(814)
Дополнителен капитал		
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на должничките инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност	13.875	13.165
<hr/>		
Вкупно капитал	259.196	278.929
<hr/>		
Маргина на солвентност	5.050	5.013
Гарантен фонд (3.000.000 eyp)	185.082	184.457
Вишок на капиталот над маргината на солвентност	254.146	273.916
Вишок на капиталот над гарантниот фонд	74.114	94.472

* Во текот на 2019 година беше изменет „Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат во предвид при пресметка на капиталот на друштвото за осигурување и/или реосигурување“, согласно кој, меѓу другото, позитивните ревалоризациони резерви се вклучуваат во делот „Дополнителен капитал“ и тоа максимум до 80% од нивниот износ.

Триглав Осигурување АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Подолу е презентирана пресметката на вложувањата на средствата од капиталот, односно на средствата кои не ги покриваат техничките/математичката резерва. Ваквата поделба е извршена не поради тоа што вложувањата на Друштвото не ги исполнуваат условите да бидат карактеризирани како средства кои ги покриваат техничките/математичката резерва, туку поради тоа што Друштвото заклучно со 31.12.2020 има релативно мал број склучени договори за осигурување и следствено, мал износ на издвоена математичка резерва.

Во илјади денари	2020	2019
Капитал		
A. ВКУПНИ ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВАТА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ/МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА	223.808	248.551
I. ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ (кои служат за вршење на дејност и кои не служат за вршење на дејност)	-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	-	-
II.1. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група – подружници	-	-
II.2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	-	-
II.3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	-	-
II.4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
II.5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	-	-
II.6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
II.7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	223.808	248.551
III.1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	-
III.2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	151.643	186.280
1. Должнички хартии од вредност	150.323	186.280
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	1.320	-
3. Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
III.3. Финансиски вложувања за тргуваче	-	-
1. Должнички хартии од вредност	-	-
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3. Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
III.4. Депозити, заеми и останати пласмани	72.165	62.271
1. Дадени депозити	67.100	58.000
2. Заеми обезбедени со хипотека	-	-
3. Останати заеми	-	-
4. Останати пласмани	5.065	4.271
III.5. Деривативни финансиски инструменти	-	-
IV. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-
Б. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
(Извештај за финансиска состојба, АОП 085)	257.896	278.929

* Во текот на 2019 година беше изменет „Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат во предвид при пресметка на капиталот на друштвото за осигурување и/или реосигурување“, согласно кој, меѓу другото, ревалоризационите резерви се вклучуваат во делот „Дополнителен капитал“ и тоа максимум до 80% од нивниот износ.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

Во илјади денари	Белешка	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Останата амортизирана сметководствене вредност	Вкупна сметководствене вредност	Објективна вредност
31 декември 2020							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	23A	-	-	238.884	-	238.884	238.884
Депозити, заеми и останати пласмани	23B	89.119	-	-	-	89.119	89.119
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	13.179	-	-	-	13.179	13.179
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	539	-	-	-	539	539
Парични средства и останати парични еквиваленти	28B	5.203	-	-	-	5.203	5.203
		108.040	-	238.884	-	346.924	346.924
Обврски од непосредни работи на осигурување		168	-	-	-	168	168
Останати обврски	38A/38B	-	-	-	10.038	10.038	10.038
		168	-	-	10.038	10.206	10.206
31 декември 2019							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	23A	-	-	233.386	-	233.386	233.386
Депозити, заеми и останати пласмани	23B,	81.000	-	-	-	81.000	81.000
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	10.856	-	-	-	10.856	10.856
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		-	-	-	-	-	-
Останати побарувања		57	-	-	-	57	57
Парични средства и останати парични еквиваленти	28B	4.351	-	-	-	4.351	4.351
		96.264	-	233.386	-	329.650	329.650
Обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-
Останати обврски	38A/38B	-	-	-	6.683	6.683	6.683
		-	-	-	6.683	6.683	6.683

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2020 година:

Во илјади денари	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	61.007	-	(153)	-	60.854
Дополнително осигурување од неизгода	1.505	(60)	-	-	1.445
Дополнително осигурување од тешки болести	582	(68)	-	-	514
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	43	-	-	-	43
Вкупно премии	63.137	(128)	(153)	-	62.856

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2019 година:

Во илјади денари	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	36.075	-	(131)	-	35.944
Дополнително осигурување од неизгода	920	(163)	-	-	757
Дополнително осигурување од тешки болести	132	(69)	-	-	63
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	-	-	-	-	-
Вкупно премии	37.127	(232)	(131)	-	36.764

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Приходи од вложувања

Во илјади денари	2020	2019
Приходи од камати:		
Депозити и останати пласмани	2.296	2.958
Вложувања расположливи за продажба	7.720	6.970
Позитивни курсни разлики	684	200
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот	2	2
Останати приходи од вложувања	34	-
	10.736	10.130

11. Останати осигурително технички приходи

Во илјади денари	2020	2019
Приходи од провизии од реосигурување	18	17
	18	17

12. Останати приходи

Во илјади денари	2020	2019
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	-	5
Останати приходи	9	-
	9	5

13. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2020 година:

Во илјади денари	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	13.219	155	-	-	13.374
Дополнително осигурување од незгода	543	121	-	-	664
Вкупно	13.762	276	-	-	14.038

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2019 година:

Во илјади денари	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	1.354	-	-	-	1.354
Дополнително осигурување од незгода	-	79	-	-	79
Вкупно	1.354	79	-	-	1.433

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Промена во останати технички резерви, нето од реосигурување

	2020	2019
Промени во бруто математичка резерва		
Промени во бруто математичка резерва	36.057	18.142
Промени во бруто резерва за удел во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за учество во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за преносна премија - животно	1.445	10.213
Промени во ЛАТ резерва	(999)	8.218
Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување		
Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување	36.503	36.573
Промени во останатите технички резерви		
Промени во останатите технички резерви	-	-
Промени во останатите технички резерви - дел реосигурување		
Промени во останатите технички резерви - дел реосигурување	-	-
Вкупно	36.503	36.573
15. Трошоци за стекнување		
<i>Во илјади денари</i>	2020	2019
Провизија од осигурување	6.834	4.387
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	7,449	4.235
Трошоци за маркетинг	401	377
Трошоци за репрезентација	522	300
Трошоци за печатење на полиси за премија	158	7
	15.364	9.306

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

16. Административни трошоци

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2020	2019
Трошоци за вработени надвор од продажната мрежа		9.579	5.214
Материјали и трошоци за одржување		3.928	3.884
Трошоци за наемнини		4.104	2.922
Патни трошоци		956	1.329
Трошоци за стручно усовршување		209	1.273
Интелектуални услуги		1.165	1.020
Телефонски и ПТТ трошоци		716	652
Трошоци за ревизија		921	577
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	28A	1.098	540
Амортизација на нематеријални средства	22	411	411
Премии за осигурување		577	290
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		128	259
Банкарски услуги		153	113
Трошоци за потрошено гориво		126	110
Трошоци за преводи од правни лица		50	88
Адвокатски и нотарски трошоци		96	79
Резервирања за вработени	33	2.760	61
Останато		1.188	789
Вкупно		28.165	19.611

17. Трошоци од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2020	2019
Негативни курсни разлики	53	243
Вкупно	53	243

18. Останати осигурително технички трошоци

<i>Во илјади денари</i>	2020	2019
Надомест за супервизија	150	-
Здравствени прегледи при прием во осигурување	73	31
Вкупно	223	31

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Вредносно усогласување на побарувањата

Во илјади денари	2020	2019
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	44	20
	<u>44</u>	<u>20</u>

* Движењето на исправката на сомнителни побарувања е прикажано во точка 24.

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
A	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

Во илјади денари	2020	2019
Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Износ на побарување	Исправка на вредност
до 30 дена	12.847	-
од 31 до 60 дена	253	25
од 61 до 120 дена	141	44
од 121 до 270 дена	13	7
од 271-365 дена	3	2
подолг од 365 дена	-	-
	13.257	78
		10.889
		33

20. Останати расходи

Во илјади денари	2020	2019
Негативни курсни разлики на девизни обврски	1	4
	<u>1</u>	<u>4</u>

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

21. Данок од добивка

Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка

Во илјади денари	2020	2020
Тековен данок		
Тековна година	-	-

Усогласување со применетата даночна стапка

Во илјади денари	2020	2019
Загуба пред оданочување	% (20.788)	% (20.306)
Пресметан данок по даночна стапка 10%	(2.079)	(2.031)
Расходи непризнаени за даночни цели	5.091	79
Загуби од тековната година за кои не се признаени одложени даночни средства	3.012	(1.952)
Вкупен данок на добивка	0,0%	0,0%

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

22. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2020 година:

Во илјади денари	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2019 година	2.057	2.057
Зголемување	-	-
Намалување	-	-
На 31 декември 2019 година	2.057	2.057
На 1 јануари 2020 година	2.057	2.057
Зголемување	-	-
Намалување	-	-
На 31 декември 2020 година	2.057	2.057
Амортизација		
На 1 јануари 2019 година	444	444
16 Амортизација за годината	411	411
На 31 декември 2019 година	855	855
На 1 јануари 2020 година	855	855
16 Амортизација за годината	411	411
На 31 декември 2020 година	1.266	1.266
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2019 година	1.202	1.202
На 31 декември 2020 година	791	791

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

23. А) Финансиски средства расположливи за продажба

Во илјади денари	2020	2019
Државни обврзници	237.564	233.386
Акции	1.320	-
	238.884	233.386

23. Б) Финансиски вложувања во депозити и останати пласмани

Во илјади денари	2020	2019
Орочени депозити во домашни банки	89.100	81.000
Дадени заеми на осигуреници по полиси за осигурување на живот	19	-
	89.119	81.000

Заклучно со 31 декември 2020 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници издадени од Министерството за финансии на Р.М со рок на доспевање од 10 до 30 години во износ од 237.564 илјади МКД (2019: 233.386 илјади МКД). Обврзниците се во денари и во девизна клаузула и каматни стапки од 2% до 4,6%.

Заклучно со 31 декември 2020 година, Друштвото има вложувања во акции во домашни правни лица во износ од 1.320 илјади МКД (2019: 0 МКД). Вложувањата во акции се во рамките на законски пропишаните лимити.

Заклучно со 31 декември 2020 година, Друштвото има орочени депозити во банки на износ од 89.100 илјади МКД (2019: 81.000 илјади МКД) со рокови на орочување од 1 месец до 5 години и каматни стапки од 1,5% до 4%.

24. Побарувања од непосредни работи на осигурување

Во илјади денари	2020	2019
Побарувања произлезени од договори за осигурување	13.257	10.890
Исправка на вредност	(78)	(34)
Побарувања по основа на осигурување намалени за исправка на вредноста	13.179	10.856

Во илјади денари	2020	2019
На 1 јануари:	34	13
Признаена исправка на вредноста:	-	-
Дополнителна исправка	464	53
Ослободување на исправка на вредност	(420)	(32)
На 31 декември	78	34

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наредено)

25. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2020	2019
Побарувања од застапници	141	46
Исправка на вредност	-	-
	141	46

26. Останати побарувања

<i>Во илјади денари</i>	2020	2019
Побарувања од вработени	4	11
Побарувања за депозити, аванси и кауции	176	-
Останати побарувања	218	-
Исправка на вредност	-	-
	398	11

27. Останати средства

<i>Во илјади денари</i>	2020	2019
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	8.298	4.587
Парични средства и останати парични еквиваленти	5.203	4.351
	13.501	8.937

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

28. А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2020 и 2019 година:

Во илјади денари	Опрема и останати средства	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2019	2.290	2.290
Зголемување	3.193	3.193
На 31 декември 2019	5.483	5.483
На 1 јануари 2020	5.483	5.483
Зголемување	4.809	4.809
На 31 декември 2020	10.292	10.292
Исправка		
На 1 јануари 2019 година	356	356
Амортизација за годината	16	540
На 31 декември 2019 година	896	896
На 1 јануари 2020 година	896	896
Амортизација за годината	16	1.098
На 31 декември 2020 година	1.994	1.994
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2019 година	4.587	4.587
На 31 декември 2020 година	8.298	8.298

На 31 декември 2020 година, Друштвото нема опрема под залог (2019: нема).

28. Б) Парични средства и парични еквиваленти

Во илјади денари	2020	2019
Парични средства во банка		
- во денари	5.193	4.351
- во девизи	10	-
	5.203	4.351
Исправка на вредноста	-	-
	5.203	4.351

29. Активни временски разграничувања

Во илјади денари	2020	2019
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		
	3.500	1.962
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	231	116
	3.731	2.078

Активните временски разграничувања во износ од 231 илјади МКД се однесуваат на одложување на трошоци по основ на користење на подолготрајни услуги и осигурување.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

30. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	Обични акции	
	2020	2019
Запишани и уплатени акции		
На 1 јануари	100.000	100.000
Зголемување	-	-
На 31 декември	100.000	100.000

На 31 декември 2020 година, одобрениот акционерски капитал се состои од 100.000 (2019: 100.000) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2020	2019
Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д Љубљана	80%	80%
Триглав Осигурување АД, Скопје	20%	20%

Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2019: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи за продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се до моментот на нивното депризнање или оштетување.

Друштвото како основа за дисконтирање го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

31. Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2020 година е направена врз основа на нето загубата за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 20.788 илјади МКД (2019: 20.306 илјади МКД) и пондериранот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2020 година од 100.000 (2019: 100.000), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

Во илјади денари	2020	2019
Нето загуба која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>(20.788)</u>	<u>(20.306)</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	-	-
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка (загуба) по акција	<u>(208)</u>	<u>(203)</u>

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

32. Бруто технички резерви

Резерви по договори за осигурување и средства за реосигурување

Во илјади денари	2020			2019		
	Бруто	Реосигур ување	Нето	Бруто	Реосигур ување	Нето
Математичка резерва	80.323	-	80.323	43.820	-	43.820
Преносна премија	439	-	439	311	-	311
Резерви за штети	356	-	356	79	-	79
Резерви за бонуси и попусти	-	-	-	-	-	-
Бруто останати технички резерви	-	-	-	-	-	-
	81.118	-	81.118	44.210	-	44.210

Движење на резервите по договори за осигурување во 2020 година

Во илјади денари	Осигурување од живот	Осигурување од дополнително незгода	Осигурување од тешки болести	Вкупно
Математичка резерва	56.961	32	167	57.160
Преносна премија	14.815	302	137	15.254
Пренос за делот на реосигурителот	-	-	-	-
ЛАТ резерва	8.349	-	-	8.349
Резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)	80.125	334	304	80.763
Резерви за штети	155	200	-	355
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	-	-
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	155	200	-	355
Останати резерви	-	-	-	-
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	-	-	-	-
	80.280	534	304	81.118

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

32. Бруто технички резерви (продолжение)

Движење на резервите по договори за осигурување во 2019 година

Во илјади денари	Осигурување од живот	Осигурување од дополнително незгода	Осигурување од тешки болести	Вкупно
Математичка резерва	21.043	35	25	21.103
Преносна премија	13.369	243	68	13.680
Пренос за делот на реосигурителот	-	-	-	-
ЛАТ резерва	9.348	-	-	9.348
Резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)	43.760	278	93	44.131
Резерви за штети	-	79	-	79
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	-	-
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	-	79	-	79
Останати резерви	-	-	-	-
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	-	-	-	-
	43.760	357	93	44.210

Бруто технички резерви

	2020	2019
Во илјади денари		
Бруто математичка резерва	80.324	43.820
преносни премии за животно осигурување	14,815	13.369
математичка резерва за животно осигурување	65,509	30.451
Бруто резерва за преносни премии	439	311
Бруто резерва за штети	355	79
настанати и пријавени	168	33
настанати и непријавени	123	22
трошоци за ликвидација на штети	64	24
	81.118	44.210

33. Резерви за вработените

Во илјади денари	2020	2019
Резерви за отпремнина	373	173
Резерви за јубилејни награди	261	29

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Резерви за неискористени одмори	533	435
Останати резерви	<u>2.221</u>	-
	<u>3.388</u>	<u>637</u>

Друштвото нема свој колективен договор. Од таа причина пресметките се направени врз основа на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, како и на Правилникот за плати, надоместоци на плати и други примања на Друштвото. Согласно ова се издвоени износи за отпремнина за пензија и за џубилејна награда од 10, 20, 30 и 40 години.

За пресметките користени се српски таблици на смртност за машко и женско население.

Каматната стапка која се користи изнесува 3%, имајќи го во предвид движењето на стапките на државните обврзници во Македонија.

Основицата за пресметка е просечна месечна нето плата за работник во Македонија исплатена за последните три месеци за кои има статистички податоци. При ова во основицата е земен во предвид и персоналниот данок кој би требало да го плати друштвото при исплатата.

Во пресметките се користи проектирана инфлација од 1,5% (земени се во предвид проекциите од Народна банка).

34. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Заклучно со 31.12.2020 година Друштвото не е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење, како и надвор од неговото редовно работење.

Преземени обврски

Заклучно со 31.12.2020 година Друштвото нема преземено обврски.

35. Усогласеност со законската регулатива

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на математичката резерва и техничките резерви. На 31 декември 2020 година, математичката и техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 81.118 илјади МКД (2019: 44.210 илјади МКД), а вкупните вложени средства изнесуваат 109.398 илјади МКД (2019: 70.186 илјади МКД). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските).

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

36. Трансакции со поврзани лица

Трансакции со Триглав Групација

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

Во илјади МКД	Матично друштво						Вкупно
	Заваровалница Триглав	Триглав РЕ	Триглав Загreb	Триглав Скопје	Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	
31 декември 2020							
Средства				213	-	-	213
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	213	-	-	213
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-
Обврски	170	43	-	395	8	22	638
Обврски кон добавувачи	170	-	-	395	8	-	573
Обврски кон реосигурители	-	43	-	-	-	-	43
Обврски по основ на рефундации	-	-	-	-	-	22	22
Приходи		17	-	525	-	-	542
Приходи од осигурување	-	-	-	525	-	-	525
Приходи од провизии и надомести	-	17	-	-	-	-	17
Учество на реосигурителите во настапатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-	-
Расходи	2.034	153	24	2.371	96	-	4.678
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-
Пренесена премија на реосигурителите	-	153	-	-	-	-	153
Административни трошоци	2.034	-	24	2.371	96	-	4.525

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Cите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

36. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Во илјади МКД 31 декември 2019	Матично друштво Заваровалница Триглав	Сестрински подружници					Вкупно
		Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје	Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	
Средства	-	-	-	79	-	8	87
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	28	-	-	28
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	8	8
Активни временски разграничувања	-	-	-	51	-	-	51
Обврски	337	43	-	492	86	90	1.048
Обврски кон добавувачи	337	-	-	492	86	-	915
Обврски кон реосигурители	-	43	-	-	-	-	43
Обврски по основ на рефундации	-	-	-	-	-	90	90
Приходи	-	17	-	323	-	-	340
Приходи од осигурување	-	-	-	323	-	-	323
Приходи од провизии и надомести	-	17	-	-	-	-	17
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-	-
Расходи	2.030	131	36	2.407	931	-	5.535
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-
Пренесена премија на реосигурителите	-	131	-	-	-	-	131
Административни трошоци	2.030	-	36	2.407	931	-	5.404

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

36. Одложени и тековни даночни обврски

Во илјади денари	2020	2019
Одложени даночни обврски	1.646	1.738
Тековни даночни обврски	106	138
	1.752	1.876

37. А) Останати обврски од непосредно работење

Во илјади денари	2020	2019
Обврски за провизија за посредници	-	15
Обврски за примени аванси за премија	1.780	1.154
Вишок уплати	6.201	2.405
Останати обврски од непосредно работење	24	1
	8.005	3.575

38. Б) Останати обврски

Во илјади денари	2020	2019
Обврски кон вработените	60	1.235
Обврски кон добавувачите	1.868	1.825
Обврски по основ на договори на дело	58	-
Обврски кон органи на управување	47	47
	2.033	3.107

39. Пасивни временски разграничувања

Во илјади денари	2020	2019
Пасивни временски разграничувања	1.428	647
	1.428	647

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2020 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

40. Последователни настани

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случија други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.